



„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Четврток, 29 јули 1982

БЕЛГРАД

БРОЈ 45 ГОД. XXXVIII

Цена на овој број е 5 динари. Претплата за 1982 година изнесува 1.140 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. — Телефони: Централa 650-135; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

571.

Врз основа на чл. 59 и 60 од Законот за основи-те на системот на цените и за општествената кон-трола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ И ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ОД МАСЛО

1. Во Одлуката за определување на највисоки-те продажни цени за масло за јадење и за произ-водите од масло („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/32) во точка 1 во одредбата под 4 по алинејата: „маргарин, чаен 1/4 81.01“ се додаваат нови алинеи, кои гласат:

	Дин/kg
— маргарин со млеко „Добро утро“, во чашички од 250 g	84,58
— маргарин трпезен, во пластични чашички од 35 g	102,49
— маргарин трпезен, во пластични чашички од 20 g	128,00
— маргарин „Специјал“, во пласти-чни чашички од 35 g	103,09
— маргарин „Специјал“ во пласти-чни чашички од 20 g	128,00
— маргарин „Софт“, во пластични чашички од 35 g	103,65
— маргарин „Софт“, во пластични чашички од 20 g	123,00
— маргарин „Прима“, во пластични чашички од 35 g	104,15
— маргарин „Прима“, во пластични чашички од 20 g	128,00
— марго маргарин деликатес	82,88
— марго маргарин специјал	82,63
— марго маргарин екстра	88,76
— малкукалоричен фил „Макана“	67,16“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 314
29 јули 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинц, с.р.

572.

Врз основа на чл. 59 и 60 од Законот за основи-те на системот на цените и за општествената кон-трола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЦИГАРИ

1. Во Одлуката за начинот на формирање на малопродажните цени за цигари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/82 и 36/82) во точка 1 одредба под 1 во текстот под б) зборовите: „Chesterfield“ 100 mm“ се бришат.

Во текстот под в) по зборовите: „Filter 160“ box“ се додава запирка и зборовите: „Bond-Street-Mild“ и Bond-Street-Mild 85 mm“.

Во текстот под д) зборовите: „Bond-Street-Mild“ се бришат.

Во текстот под ф) по зборот: „Vinston“ се додава запирка и зборовите: „Chesterfield 100 mm“.

2. Во точка 3 одредба под 1 во текстот под б) зборовите: „Chesterfield 100 mm“ се бришат.

Во текстот под в) по зборовите: „Filter 160“ „box“ се додава запирка и зборовите: „Bond-Street-Mild“.

Во текстот под д) зборовите: „Bond-Street-Mild“ се бришат.

Во текстот под ф) по зборот: „Vinston“ се додава запирка и зборовите: „Chesterfield 100 mm“.

3. Во точка 5 став 2 одредба под 1 во текстот под б) зборовите: „Chesterfield 100 mm“ се бришат.

Во текстот под в) по зборовите: „Filter 160“ „box“ се додава запирка и зборовите: „Bond-Street-Mild“.

Во текстот под д) зборовите: „Bond-Street-Mild“ се бришат.

Во текстот под ф) по зборот: „Vinston“ се додава запирка и зборовите: „Chesterfield 100 mm“.

Во став 3 одредба под 1 во текстот под б) збо-ровите: „Chesterfield 100 mm“ се бришат.

Во текстот под в) по зборовите: „Filter 160“ „box“ се додава запирка и зборовите: „Bond-Street-Mild“.

Во текстот под д) зборовите: „Bond-Street-Mild“ се бришат.

Во текстот под ф) по зборот: „Vinston“ се додава запирка и зборовите: „Chesterfield 100 mm“.

4. Организациите и имателите на дуќани ќе извршат попис на сите количини на цигари „Chesterfield 100 mm“ и „Bond-Street-Mild“ затчени на 29 јули 1982 година, како и на сите количини на тие цигари што до тој ден им се фактурирани на

организациите и на имателите на дукани од организациите на здружен труд што произведуваат цигари односно од добавувачите (стоки на пат).

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 315
29 јули 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинц, с. р.

573.

Врз основа на чл. 59 и 60 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНКА

1. Организациите на здружен труд што произведуваат пченка сами или во кооперација со индивидуални производители, како и индивидуалните производители, ги формираат цените така што највисоката продажна цена за пченка да изнесува 10,30 дин/kg.

2. Во поглед на квалитетот и другите услови што треба да ги исполнува пченката важат одредбите на Одлуката за утврдување на производителската продажна цена за пченка од родот на 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/81).

3. Врз цената од точ. 1 и 2 организациите на здружен труд што вршат откуп и промет на пченка можат за покривање на трошоците на прометот на големо да ги засметаат стапките утврдени со Одлуката за формирање на продажните цени на мало, односно на големо на производите од надлежност на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/82).

4. Со парична казна од 50.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд ако купи пченка по цена повисока од цената утврдена со оваа одлука.

За прекршок од став 1 на оваа точка ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружен труд со парична казна од 10.000 до 20.000 динари.

5. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот и во движењето на цените, заради кои е донесена, со тоа што, најдоцна до истекот на рокот од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе се преиспита дали постојат причини за задржување на оваа одлука во сила.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 316
29 јули 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинц, с. р.

574.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ИНДУСТРИСКА ДОБИТОЧНА ХРАНА

1. Заради обезбедување стабилни односи на пазарот и отстранување на растројствата во односите на пазарот на добиточна храна, со оваа одлука се определува начинот на формирање на цените за индустриска добиточна храна.

2. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на добиточна храна ги формираат цените на индустриската добиточна храна врз основа на цените на сировините за производството на индустриска добиточна храна, кои изнесуваат, и тоа за:

	Дин/kg
1) пченка во зрно	до 11,00
2) добиточно брашно	до 7,00
3) пченични трици	до 4,00
4) суви режанки од шеќерна репка	до 4,00
5) суви режанки од шеќерна репка, брикетирани	до 4,50
6) суви режанки од шеќерна репка, меласирани	до 5,00
7) суви режанки од шеќерна репка, меласирани и брикетирани	до 5,50
8) соина сачма со 44% протеин	до 27,00
9) сончогледова маслена сачма со 44% протеин	до 20,00
10) сончогледова маслена сачма со 33,5% протеин	до 14,00
11) рибино брашно со 65% протеини	до 40,00
12) месно-коскено брашно	до 27,00
13) млеко во прав со 34% протеини	до 126,50
14) брашно со луцерка со 20% протеини	до 12,50
15) добиточен квасец	до 26,00
16) меласа	до 7,00

Цените за другите сировини што не се опфатени со став 1 од оваа одлука, се пресметуваат во менионирани на индустриска добиточна храна врз основа на нивната вистинска фактурна вредност.

Трошоците за транспорт и другите зависни трошоци се засметуваат при формирањето на цените на индустриска добиточна храна врз цените на сировините од ст. 1 и 2 на оваа точка, така што се зголемуваат за износот на зависните трошоци од складот на добавувачот до складот на купувачот — производителот на индустриска добиточна храна според прописите.

3. Врз цените формирани според одредбите од точка 2 на оваа одлука можат да се засметаат:

	Дин/kg
1) трошоците за мешање на сировините за комплетни смеси	до 0,75
2) трошоците за мешање на сировините за дополнителни смеси	до 1,15
3) трошоците за мешање на сировините за премикси	до 3,00

4) трошоците за ситно пакување до 10 kg	Дин/kg
5) трошоците за крупно пакување преку 10 kg	до 0,30
6) трошоците за гранулирање	до 0,40
	до 0,20

При формирањето на цените за добиточна храна може да се засмета 1% на име кало од вредноста на сировините.

4. Организациите на здружен труд што се занимават со производство на добиточна храна, врз основа на цените на сировините од точка 2 и трошоците за мешање и пакување од точка 3 на оваа одлука, ги формираат цените на комплетните мешаници, и тоа за:

1) комплетна крмна смеса за прихранување на прасиња, со најмалку 26% протеини и 5% обрано млеко во прав	Дин/kg
2) комплетна крмна смеса за свињи во пораст и гојење до 60 kg со најмалку 14% протеини S-1	25,20
3) комплетна крмна смеса за свињи во пораст и гојење преку 60 kg, со најмалку 12% протеини S-2	15,00
4) комплетна крмна смеса за спрасни маторици и приплодни назимчиња со најмалку 12% протеини	13,50
5) комплетна крмна смеса за исхрана на телиња, со најмалку 15% протеини и 4% обрано млеко во прав	13,60
6) комплетна крмна смеса за гојење на јуниња до 250 kg, со најмалку 14% протеини	20,90
7) комплетна крмна смеса за гојење на јуниња преку 250 kg, со најмалку 12% протеини	12,30
8) комплетна крмна смеса за крави молзници, со најмалку 18% протеини	10,20
9) комплетна крмна смеса за гојење на пилиња (завршна), со најмалку 18% протеини	14,00
	19,00

5. Цените на индустриската добиточна храна формирани според одредбите од точ. 2 до 4 на оваа одлука се сметаат како продажни цени на производителот франко производител, при постојните услови на продажбата според прописите, а цените на другата индустриска добиточна храна што не е наведена во точка 4 на оваа одлука се формираат според одредбите на точ. 2 и 3 од оваа одлука.

6. Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на промет на индустриска добиточна храна можат, при формирањето на цените во прометот на големо, односно на мало, да засметаат врз набавната цена на име трошоци на прометот вкупно до 10%, со тоа што во прометот на големо тие трошоци можат да изнесуваат најмногу 3%.

7. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот и во движењето на цените заради чие отстранување е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе се преиспита дали постојат причини за задржување на оваа одлука во сила.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за начинот на формирање на цените на индустриска добиточна храна („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/82).

9) Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 317
29 јули 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Милка Планинц, с.р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

одликују:

Од СР Босна и Херцеговина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Табакковић Обрена Коста;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ѕано Османа Рамо, Ђуричић Петра Недељко, Говедарица Николе Петко, Хасанефендић Алије Мугдим, Израел Исака Јосип, Кадрић Суље Химзо, Ласић Фрање Иван, Мусић Мује Решид, Орашанин Миливоја Данило, Пашић Муниба Вахид, Пиперчић Обрада Владимир, Попић Секуле Грујо, Сејдиновић Касима Хуснија, Слахић Ибре Расим, Спаковиќ Неде Тодор, Зечевић Александра Љубиша:

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Анђелковић Душана Бранко, Џомба Јована Младен, Радовановић Радивоја Вељко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Ђурак Јакова Иван, Фазлагвић Јусуф Нусрет, Гашић Мате Ивица, Градац Анте Мате, Иванчевић Стојиша Драгољуб, Пањковић Милоша Тодор, Праштало Стеве Јово, Шарац Николе Владо, Варагић Данила Срђан;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Агановиќ Хасиба Есад, Аличушиќ Салке Хусо, Алић Идриза Ахмет, Бабић Миле Богдан, Бабић Алија Мустафа, Бојовиќ Арсен Секул, Брзовиќ Илије Франо, Чепо Ивана Миле, Ќеранић Урош Гавро, Дејановиќ Недељка Раде, Драгојевиќ Николе Душан, Дринић Јована Живко, Ѓулбић-Каштеланчић Андрије Марија, Ѓурановиќ Милосава Михајло, Грабоњић Асима Мирза, Хамзић Шахира Ахмет, Хусковиќ Мехе Хамо, Игњатовиќ Шћепана Момир, Иванић Милана Славко, Јелушић Бартолић Вјекослава Беатрица, Кољанић Ѓураѓа Стојан, Кондић Спасоја Раде, Крсмановиќ Алексе Мирко, Ловрић Миле Велимир, Лозо-Беатовиќ Миливоја Ана, Лукач Спасоја Тривун, Мајданчић Маријана Лука, Мандић Ѓуре Павле, Манојловић Раде Драгиша, Мехмедовиќ Хусеина Ферид, Мерџић-Пашалић Изета Фериде, Минџић Алије Месуд, Микић Илије Маријан, Милојевиќ Владе Рајко, Мишић Јована Недељко, Мишковић Јове Тодор, Мусић Благоја Урош, Пиваш Неде Симо, Радишић Видак Момчило, Ронѓевић Станка Радивоје, Сарачевић Ремзије Ирфан, Савић Михајла Ѓуро, Сеферовиќ Ахме Мустафа, Скробић Раде Милинко, Станић Мирка Славко, Шарић Атифа Хусеин, Шатара Хасана Сафет, Шешлија Милош Бошко, Тадић Живка Јово, Тадић Стеве Здравко, Врањеж Бранка Марко, Вукојевић Стјепана Радослав, Вуковић Неѓе Михајло;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бајић Милутина Предраг, Чамџић Мухарема Мухамед, Латић Мустафе Амир, Марковић-Вуковиќ Васе Вукосава, Милановиќ-Васиљевиќ Станка Даница, Радовић Мирка Никола;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Алибабић Мурата Мунир, Антонић Спасоја Бошко, Башић Јове Ристо, Биличић-Бунтић Видоја Марица, Ѓајић Слободана Митар, Мешић Мехмеда Хамдија, Охран Асиф Рамиз, Рустемовиќ-Лукић Ристе Смиља, Вуковић Тихомир Радован;

Од СР Хрватска

— по повод на шеесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси врз унапредувањето на здравствената заштита на населението, како и за усовршување на стручни кадри

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Завод за заштиту здравља — Сплит.

Бр. 38
5 мај 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,

Sergej Kraigher, c. p.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— по повод на 40-годишнината на Военото воздухопловство и противвоздушната одбрана, а за особени заслуги врз зацврстувањето и јакнењето на општонародната одбрана и висок степен на моралнополитичката состојба и борбената готовност

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

— 83. ловачки авијацијски пук, 1. ВаК, РВ и ПВО;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

— 171. воздухопловна база, 5. ВаК, РВ и ПВО.

Бр. 39
5 мај 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,

Sergej Kraigher, c. p.

СОДРЖИНА:

	Страна
571. Одлука за дополнење на Одлуката за определување на највисоките продажни цени за масло за јадење и за производите од масло — — — — —	1185
572. Одлука за измени и дополнења на Одлуката за начинот на формирање на малопродажните цени за цигари — —	1185
573. Одлука за највисоките цени за пченка	1186
574. Одлука за начинот на формирање на цените за индустриска добиточна храна —	1186
Одликувања — — — — —	1187

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник: Вељко Тадиќ. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Ѓудевар војводе Мишиќа бр. 17.